

Дали некои граѓани можат да бидат над другите, или тоа сме се поучиле од Индијците, каде строго подредениот кастен свет ја одредува улогата на Индиецот во општеството.

Користејќи го овој метод, профитираа Љубомир Поповски, експертен секретар на СДСМ, експертен секретар во Министерството за одбрана и експертот. Бранко го помилува и Амди Бајрам, но и синот на разузнавачот Зоран Верушевски, кој успеа да го извади од задана својот "немилосрден и проблематичен син".



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА ОСТАНА ДАЛЕЧЕН
ЗА ОБИЧНИОТ НАРОДЕЦ

КОЈ ЈА "ШМИ

Во сенка на настаните поврзани со Косово, македонскиот претседател Бранко Црвенковски беше во Кина, каде се сретна со сите најважни кинески политичари, кои му ветија дека ќе застанат зад уставното име Република Македонија. На тој начин, во овој момент Македонците и Кинезите се едно семејство, а како браќа или како "г'с и га'ки" ги бранат своите заеднички интереси. Тоа значи дека никој ништо не ни може, бидејќи "ние и Кинезите заедно сме повеќе од 1 милијарда луѓе". Но, шегата настрана, во далечната 1998/99 година, непромислената тајванска авантура не доведе до работ на политичка контузија, така што во битката со јужниот сосед загубивме неколку значајни пријатели. Затоа негувањето на билатералните односи со членовите на Советот за безбедност при ООН е исклучително важно прашање. Меѓутоа, тоа не треба да биде ад хок во интерес на личните односи со големите имиња од меѓународната политика, туку во зависност од интересите на Република Македонија. Во тој контекст треба да се бара и вредноста на официјалната посета на македонскиот претседател на Кина, која просто економски цвета, а во заби

ги држи и останатите големи и регионални сили. Но, наш предмет на интерес е претседателствувањето на македонскиот шеф на државата, кој 2007 година ја мина во "длабока политичка ладовина", бидејќи диригентската палка им ја остави на кавгаџиите од Скопје и од Тетово, односно од Мала Речица.

ПОД ИТНО

Македонскиот претседател Бранко Црвенковски дискретно влијаеше врз настаните, кои се одвиваа во метрополата и притоа уште повеќе ги критикуваше своите противници, чии потези ја зачудуваа јавноста, но и меѓународната заедница, која по 2001 година има сè поголема улога во креирањето на внатрешната политичка слика.

Всушност, политичкиот дијалог меѓу четворицата лидери на ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА е нивна креација, а претседателот Црвенковски, пак, беше нем набљудувач. Таквата негова рола му овозможи да даде реална оценка или критика на состојбите во внатрешната политичка сцена.

Претседателот Бранко Црвенковски им порача на премиерот Никола Гру-

евски и на лидерот на опозиционата ДУИ, Али Ахмети, да го прекинат дијалогот и да се фатат за работа, бидејќи наместо парламентарни дискусии за прашања кои предизвикуваат тензии меѓу опозицијата и власта, Владата мора во Собранието да ѝ даде приоритет на листата на закони кои ги препорачуваат НАТО и ЕУ.

"Мислам дека е потребно под итно господиновот Груевски и господинот Ахмети да ја прекинат оваа агонија наречена политички дијалог и на тој начин да престанат да ја држат во заложништво Македонија и нејзиниот процес на евроатлантско интегрирање", изјави во мај годинава Бранко Црвенковски, па "остана жив, непечен и недоречен".

Македонските душегрижници не ја сфатија неговата, нели "добронамерна" порака и продолжија да си тераат по старо, но ученикот на "стариот волк" од Водно, всушност постојано беше близок до вулканот, бидејќи одредени чудни политички потези на лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, или на Јани Макрадули и на Игор Ивановски, беа инкогнито спакувани во претседателскиот кабинет. Тоа особено се изразува во пакетот трибини "Дијалози за Македонија", кои неславно завршија

во монолог на СДСМ, а не дијалог меѓу власта и опозицијата.

Дури и жестоките критики од Брисел не можеа да ги опаметат македонските играчи, кои дури на крајот од годинава, по евидентниот притисок на Вашингтон, ја прифатија сугестијата и се "фанаа" за работа, кренаа прсти за законите наменети за влез во НАТО. Во меѓувреме, што правеше нашиот претседател? Патуваше лево и десно, но и горе и долу. Меѓутоа, таквите официјални посети не вродија со плод, освен ако не ја издвоиме Пировата победа на 62. заседание на Генералното собрание на ООН. Сепак, и тогаш и денес, главна ѕвезда е Срѓан Керим, а не шефот на државата Бранко Црвенковски, кој само се шлепуваше на славата на македонскиот дипломат.

УБЛАЖУВАЊА

За разлика од странство, претседателот Црвенковски дома водеше битка со премиерот Никола Груевски. Се караа за амбасадорите, се караа и за членовите на Судскиот совет, дури доби-

ипол години затвор, бидејќи како државен секретар за одбрана побара мито од 45.000 евра за да ја забрза продажбата на државно земјиште. Поповски веќе имаше едно ублажување на казната, но таа му ја одобри Врховниот суд, кој поради влошената здравствена состојба му ја намали казната за три месеци.

Со тоа ефективната затворска казна на Љубомир Поповски беше намалена за половина од пресудените две и пол години. Тој вкупно одлежа година и три месеци. Дали тоа е малку во однос на другите затвореници, кои по ист основ се наоѓаат на воспитно-поправна обука во КПД "Идризово".

Во однос на оваа одлука, пред неколку месеци НВО "Транспарентност Македонија" побара одговор од претседателот - зошто го помилувал поранешниот генерален секретар на СДСМ и некогаш неговиот близок соработник, бидејќи со овој потег тој може да ја влоши перцепцијата за антикорупциските и антикриминалните напори на државата.

Претседателот не мислеше така, тој го помилува Поповски, затоа што ги ис-

сè уште беше на власт.

За време на неговото апсење се шпекулираше дека тој бил жртва на внатрешпартиската игра, како и дека бил наместен, затоа што пред лицето на јавноста и на меѓународната јавност, морало да се покаже т.н. цврстина во однос на борбата против митото и корупцијата. На тој начин Поповски стана единствен егземпляр од т.н. "високи политичари", кој замина в затвор, иако во меѓувреме паднаа во вода муабетите за фаќање на други "крупни ѕверки".

Според претседателот Бранко Црвенковски, Поповски не смее да биде привилегиран, но не смее да биде и дискриминиран во однос на сите други осуденици.

"Предлогот за помилување беше усогласен од министерот за правда, Комисијата за помилување при претседателот и државниот јавен обвинител, што значи беа исполнети сите услови за прифаќање", изјави Бранко Црвенковски, кој додаде: "Ако се алудира на некакви мои релации, лични или поранешни партиски со Поповски, потсетувам дека тој беше откриен во

РГЛА ЈАВНОСТА"?

ваме и различни оценки во однос на прашањето - дали терористите на Шар Планина, на Скопска Црна Гора се на туристичко пропатување или...

Но, кој ја "шмиргла" јавноста? Таа може да биде и бомбардирана со уште почудни одлуки, кои ете го покренуваат прашањето дали некои граѓани можат да бидат над другите, или тоа сме се поучиле од Индијците, каде строго поделениот кастен свет ја одредува улогата на Индиецот во општеството. Користејќи го овој метод, профитира Љубомир Поповски, ексгенерален секретар на СДСМ, ексдржавен секретар во Министерството за одбрана и ексзатвореник. Бранко го помилува и Амди Бајрам, но и синот на разузнавачот Зоран Верушевски, кој успеа да го извади од зандана својот "немило-срден и проблематичен син".

Имено, една година помалку затвор доби поранешниот државен секретар во Министерството за одбрана, Љубомир Поповски. Одлуката за делумно помилување ја потпиша претседателот Бранко Црвенковски, но наводно откако Комисијата при Министерството за правда го прифатила барањето на осудениот политичар.

Тој првично беше осуден на две

"Александар Верушевски издржуваше затворска казна за неколку кривични дела. Тој е син на познатиот разузнавач Зоран Верушевски, инаку близок соработник на претседателот Црвенковски. По скандалите со неговиот син, тој беше испратен за советник на македонската Амбасада во Рим".

полнил условите, примерно се однесувал и затоа што за намалувањето на затворската казна позитивно се изјасниле и министерот Маневски и обвинителот Шврговски.

Љубомир Поповски беше уапсен на денот кога Бранко Црвенковски победи на претседателските избори во 2004 година. Подоцна тој беше осуден не само на затворска казна, туку судот му наложи да ги врати и тие 45.000 евра кои беа земени како мито. Тој цело време тврдеше дека е наместен од полициски функционер. Но, во затвор отиде во август 2006 година, кога СДСМ

делото корупција, обвинет и осуден во период кога СДСМ беше на власт. Во затворите во Македонија не лежат и не престојуваат милосрдни сестри, туку луѓе кои го прекршиле законот и направи некакво криминално дело".

Во слична ситуација беше и сеофајди Амди Бајрам, но и синот на контроверзниот разузнавач Зоран Верушевски, Александар Верушевски, кој побара од претседателот Црвенковски да го ослободи од понатамошно издржување на затворската казна. Неговото барање ги помина сите други инстанции, од Основниот суд, каде му беше изречена пресудата, па сè до Министерството за правда, од каде тврдеа дека го препратиле до претседателот на државата, но со негативна препорака. Од надлежното Министерство сметаа дека "малиот" Верушевски не заслужува да биде ослободен. Но, барањето за помилување на Александар беше прифатено од шефот на државата. За овој потег јавноста имаше свое образложение дека Црвенковски му го враќа долгот на Зоран Верушевски. Ваквиот став никој досега не го експлицираше или подетално го аргументираше, иако соработката меѓу Црвенковски и големиот Верушевски беше очигледна.